



HR-V



Honda Центар
булевар „Илинден“ 66, 1000 Скопје;
телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788;
телефон сервис: 02/ 308 3789
<http://honda.makpetrol.com.mk>



7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
или 160.000 КМ



ПРЕЦИЗНО КОНСТРУИРАН
БИДЕЈЌИ ЖИВОТОТ НЕ Е



ЕКСТРАПАМЕТЕН
ЕКСТРАБЕЗБЕДЕН



Новиот самоуверен HR-V Ви нуди повеќе. Стилски, повеќенаменски и практичен, овозможува мултидимензионално искуство во возењето, без компромиси, а со многу забава. Со прекрасни линии на купе и практичен простор и издржливост на теренско возило, тоа е автомобил што ќе биде во чекор со Вашиот живот.

Дизајниран за Вашите потреби. Земајќи предвид дека треба да вни-

мавате на патот, одлично е да се знае дека сè Ви е при рака. Елегантната контролна табла користи најнова технологија, но, сепак, е неверојатно едноставна за разбирање и користење.

Постојана забава. Заедно со новиот Honda CONNECT систем за забава со екран на допир, Вие ќе имате целосна контрола. Honda CONNECT нуди одлична конекција за да бидете во

допир додека патувате преку Wi-Fi поврзување* или преку мобилен Wi-Fi рутер. Екранот на допир од 7" на Honda CONNECT може да се персонализира со Вашите омилен фотографии. Исто така, лесно може да го изберете саундракот за Вашето патување со DAB и Axa™ радиото. Поврзувањето со Bluetooth™ Ви овозможува да го поврзете Вашиот смартфон (паметен телефон) со хендс фри системот во Вашиот

автомобил. Наградуваната сателитска навигација Garmin е достапна како опција во Honda CONNECT и користи едноставно мени со икони, за да Ви обезбеди информации во реално време во врска со сообраќајот, предупредувањата за дозволена брзина, како и пристап до бесплатни ажурирања на мапите.

Напредна технологија што ќе Ви овозможи извонредно,

високоефикасно возење. Изберете помеѓу респонсивниот и ефикасен 130 КС 1,5 i-VTEC мотор на бензин или 120 КС 1,6 i-DTEC дизел мотор. Двата мотора се достапни во опција со рачен менувач со шест брзини за рафинирано, елегантно искуство во возењето. Исто така, новиот 1,5 литарски i-VTEC е достапен со CVT автоматски менувач, кој гарантира оптимален капацитет на моторот за Вашата брзина. Заштедата на гориво

е уште поголема со притискање на копчето ECON. Откако ќе се активира, преносот и моторот се оптимизираат за да штедат гориво.

Секој сака да го заштити своето семејство. Ние мислиме дека најдобриот начин за да се избегне судир, е да се биде еден чекор понапред, поради тоа Ви ги нудиме нашите напредни технологии ADAS-системи за асистенција на возачот.

